



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

=====

Број: \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ год  
Скопје

Врз основа на член 70 на Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на Р.М.", број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007,92/2008 98/2008,6/2009,67/2009 и 50/2010 ) и член 3 на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита ("Службен весник на Р.М.", број 76/2004 и 137/2006) се склучува:

**Д О Г О В О Р**

**за регулирање на односите помеѓу Фондот за здравствено осигурување на Македонија и здравствената установа за начинот на плаќање на здравствените услуги со кои се врши обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од**

**Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарната здравствена заштита**

Склучен во Скопје за 2011 година, помеѓу:

1. Фонд за здравствено осигурување на Македонија (во понатамошниот текст Фонд), застапуван од директорот м-р Маја Парнарџиева - Змејкова и ВД директорот м-р Виолета Петровска, како купувач на здравствени услуги – издавање на лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарната здравствена заштита, од една страна и
2. \_\_\_\_\_ со седиште на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (во понатамошниот текст здравствена установа), даночен број \_\_\_\_\_ и жиро сметка \_\_\_\_\_, депонент \_\_\_\_\_, застапувана од директорот \_\_\_\_\_ како давател на услуги од друга страна.

**Предмет на договорот**

**Член 1**

Предмет на овој договор е регулирање на односите помеѓу Фондот и здравствената установа, за начинот на плаќање на здравствените услуги и обезбедување на лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарната здравствена заштита (во понатамошниот текст Листа на лекови).

## Давател на услуги

### Член 2

Здравствената установа врши дејност промет на мало со лекови од примарна здравствена заштита во согласност со Решение за вршење на дејност бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година, издадено од Министерството за здравство.

Здравствената установа својата дејност ја објавува во една или повеќе организациони единици – аптеки со еден или повеќе фармацевтски тимови составени од дипломиран фармацевт со лиценца за работа и фармацевтски техничар со уверение за положен стручен испит, вработени со полно работно време во здравствената установа - (Прилог број 1 на овој договор).

Здравствената установа за секое проширување или промена на дејноста, како и измена на бројот на организационите единици (аптеки) и промена на вработените од фармацевтскиот тим (престанок на работен однос, боледување, нови вработувања и други оправдани отсуства) склучува Анекс на овој Договор со Фондот. За секоја статусна промена на здравствената установа се склучува нов Анекс.

За секоја промена на седиштето, управителот и жиро сметката, здравствената установа е должна да го извести Фондот.

За секоја промена од став 2,3 и 4 од овој член здравствената установа е должна да го извести Фондот во рок од 20 дена и дополнителни 15 дена да го комплетира тимот.

## Факсимил на фармацевт

### Член 3

Здравствената установа - аптека е должна за секој дипломиран фармацевт, да обезбеди факсимил од Фондот, со важност од денот на потпишување на Договорот од двете договорни страни.

Издадениот факсимил на фармацевтот е траен и не се менува доколку истиот ја промени здравствената установа.

Здравствената установа за Фармацевтот врз основа на издадениот образец - одобрение за издаден факсимил од Фондот, може да направи само еден факсимил во форма на печат.

Фармацевтот го користи факсимилот само лично при издавање на лекови на рецепт и заверка на други обрасци и истиот не смее да го даде на користење на друго лице.

Употребата на факсимил од друг фармацевт или друго лице се смета за злоупотреба од страна на фармацевтот или здравствената установа и истото подлежи на санкции.

Здравствената установа не смее да го задржува и користи факсимилот на фармацевтот на кој му престанал работниот однос во аптеката. Доколку здравствената установа го задржи факсимилот на одјавениот фармацевт, истото се смета за злоупотреба од страна на здравствената установа и подлежи на санкции.

Фармацевтот не може да го употребува факсимилот во друга здравствена установа, каде што не е вработен или нема склучено договор со Фондот.

Издадениот факсимил, здравствената установа односно фармацевтот е должен да го врати во Фондот кога исполнува услови за остварување на право на пензија и во случај на смрт на фармацевтот.

Во случаите предвидени со закон за оправдано отсуство од работа на фармацевтот за долготрајно боледување, породилно отсуство и еднострано раскинување на договорот, факсимилот се става во мирување.

При затварање на факсимилот на фармацевтот, Фондот ги известува здравствената установа и подрачната служба на Фондот, најдоцна во рок до 15 дена.

При губење или кражба на факсимил фармацевтот е должен веднаш да го извести Фондот за да се затвори бројот на факсимилот во базата на податоци на Фондот.

За изгубен факсимил покрај барањето за затварање на бројот, се доставува и извадок од објавата во Службен весник.

За украден факсимил покрај барањето за затварање на бројот, се доставува и копија од записник од МВР.

Со затварање на изгубениот или украдениот факсимил, Фондот на фармацевтот му доделува нов број на факсимил.

Податоците за затварање на факсимилот поради губење или кражба, Фондот ги објавува на својата веб страна на денот на пријавувањето.

## Шифра за експедиција на лек на фармацевтски техничар

### Член 4

Здравствената установа - аптека е должна за секој фармацевтски техничар, да обезбеди шифра за експедиција на лек од Фондот (во понатамошниот текст: шифра), со важност од денот на потпишување на Договорот од двете договорни страни.

Издадената шифра на фармацевтскиот техничар не се менува доколку истиот ја промени здравствената установа.

Здравствената установа за Фармацевтскиот техничар врз основа на издадениот образец - одобрение за доделен број на шифра од Фондот, може да направи само една шифра во форма на правоаголник, со следната содржина: Ехр., име и презиме и број на шифрата.

Фармацевтскиот техничар ја користи шифрата лично, само при издавање на лекови на рецепт и истиот не смее да го даде на користење на друго лице.

Употребата на шифра од друг фармацевтски техничар или друго лице се смета за злоупотреба од страна на фармацевтскиот техничар или здравствената установа и истото подлежи на санкции.

Здравствената установа не смее да ја задржува и користи шифрата на фармацевтскиот техничар на кој му престанал работниот однос во аптеката. Доколку здравствената установа ја задржи шифрата на одјавениот фармацевтски техничар, истото се смета за злоупотреба од страна на здравствената установа и подлежи на санкции.

Фармацевтскиот техничар не може да ја употребува шифрата во друга здравствена установа, каде што не е вработен или нема склучено договор со Фондот.

Издадената шифра, здравствената установа односно фармацевтскиот техничарот е должен да ја врати во Фондот кога исполнува услови за остварување на право на пензија и во случај на смрт на фармацевтскиот техничар.

Во случаите предвидени со закон за оправдано отсуство од работа на фармацевтскиот техничар за долготрајно боледување, породилно отсуство и еднострано раскинување на договорот, шифрата се става во мирување.

При затварање на шифрата на фармацевтскиот техничар, Фондот ги известува здравствената установа и подрачната служба на Фондот, најдоцна во рок до 15 дена.

При губење или кражба на шифрата, фармацевтскиот техничар е должен веднаш да го извести Фондот за да се затвори бројот на шифрата во базата на податоци на Фондот.

За изгубената шифра покрај барањето за затварање на бројот, се доставува и извадок од објавата во Службен весник.

За украдена шифра покрај барањето за затварање на бројот, се доставува и копија од записник од МВР.

Со затварање на изгубената или украдената шифра, Фондот на фармацевтскиот техничар му доделува нов број на шифра.

Податоците за затварање на шифрата поради губење или кражба, Фондот ги објавува на својата веб страница на денот на пријавувањето.

### Обврски на здравствената установа

#### Член 5

Здравствената установа е должна на осигурените лица да им дава квалитетна, навремена и ефикасна услуга.

Здравствената установа ги издава лековите на рецепт од Листата на лекови на товар на ФЗОМ во примарната здравствена заштита во согласност со одредбите на Законот за здравствена заштита, Законот за здравствено осигурување, Законот за лековите и медицински помагала, Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови на рецепт, Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување, Одлука за утврдување на висината на учество на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лекови, други општи акти на Фондот, како и одредбите од овој договор.

#### Член 6

Здравствената установа се обврзува на време да ги согледува потребите од лекови од Листата на лекови и да превзема мерки за нивна редовна набавка и да ги обезбедува осигурениците со лекови од Листата на лекови на товар на ФЗОМ.

Здравствената установа врши набавка и издавање на лекови кои се издаваат на рецепт од целокупниот асортиман

содржан во Листата на лекови, вклучително и лекови кои можат да ги пропишат лекари од дежурните служби утврдени со Одлука на Управниот одбор на Фондот, според потребите на осигурените лица и утврдените средства за набавка. Здравствената установа има право да врши нарачка на лекови повеќе пати во текот на месецот во зависност од потребите на осигурениците.

## Член 7

Здравствената установа е должна по потпишувањето на овој Договор лековите од Листата на лекови на товар на Фондот да ги чува на посебно место во просториите на аптеката и да води посебна компјутерска евиденција за лекови кои паѓаат на товар на Фондот, според процедура, форма и содржина на податоците, утврдени со Техничко упатство на Фондот, како и интернет поврзување.

Здравствената установа се обврзува да обезбеди сопствен софтвер (компјутерска програма) за водење на евиденцијата од став 1 на овој член. Изготвувањето, инсталирањето и одржувањето на софтверот паѓа на товар на здравствената установа.

По истекот на месецот, заедно со фактурата за издадените лекови, здравствената установа до подрачната служба на Фондот во електронска и печатена форма ги доставува податоците внесени при обработка на рецептите.

Начинот, обемот, содржината и формата на електронските и пишаните податоците што ќе ги доставува здравствената установа до Фондот се утврдуваат со Техничко упатство од Фондот.

Податоците од став 3 на овој член се доставуваат на трошок на здравствената установа.

Секоја измена на Техничкото упатството, здравствената установа е должна да ја примени и усогласи во рокот наведен во истото.

Здравствената установа е должна да обезбеди и користи бар код читач за да се чита факсимилот на лекарот кој го пропишал лекот на рецепт и за читање на бар кодот на лекот. Секоја измена на Техничкото упатство, Фондот во рок од 1 ден ќе ја објавува на својата веб страница.

Сите акти кои ќе ги донесе Фондот и други информации, ќе бидат редовно објавувани на веб страницата на Фондот [www.fzo.org.mk](http://www.fzo.org.mk).

Здравствената установа е должна да ја следи веб страницата на Фондот со цел информирање за тековни промени и нивна примена во праксата.

## Член 8

Здравствената установа на товар на средствата на Фондот може да издава лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарната здравствена заштита, согласно утврдените референтни цени на лекови од страна на Фондот, односно според Образец за потребување на лекови од здравствени установи - аптеки кон добавувачи на лекови, објавен на веб страницата на Фондот.

## Член 9

Износот на средствата кои здравствената установа може месечно да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот се утврдува врз основа на утврдените средства во Буџетот на Фондот за таа намена, согласно Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износот на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот.

Фондот врши најмалку еднаш годишно ревидирање на месечниот износ на средства кои здравствената установа ги добива за издадени лекови на товар на Фондот, врз основа на податоци со кои располага Фондот за последните шест месеци.

При намалување на бројот на фармацевтскиот кадар врз основа на кој е утврдена висината на месечниот износ, Фондот врши повторна пресметка на истиот, со новата кадровска застапеност во аптеката, при што месечниот надоместок на другите работни единици во здравствената установа не се менува.

Здравствената установа може да издаде лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот во месечен износ кој е утврден со Одлука на Управниот одбор на Фондот за период од 01.04.2011 до 31.12.2011 година и

Одлука на Управниот одбор на Фондот за период 01.01.2012 до 31.03.2012 година објавени на веб страната на Фондот. Доколку во здравствената установа има повеќе од една организациона единица – аптека, износите наведени во Одлуката на Управниот одбор се утврдени поединечно за секоја организациона единица - аптека од правното лице и истите не може да се менуваат во рамките на здравствената установа по организациони единици - аптеки. Износот за издадените лекови согласно Одлуката на Управен Одбор на Фондот за утврдување на скапи лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија кои се издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита, не е вклучен во определениот месечен износ (квота) за определена здравствена установа аптека – организациона единица. Цената на услугата за издавање на лековите е во износ утврден со Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на здравствената услуга за обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт донесена од Управниот одбор на Фондот и не влегува во месечниот износ на средства за издадени лекови кои ги добива здравствената установа.

## Член 10

Здравствената установа издава лекови од Листата на лекови на осигурените лица врз основа на:

- рецепт пропишан од избраниот лекар или од неговиот заменик или лекар од дежурна служба, кои лекови се запишани во здравствената легитимација на осигуреното лице
- здравствена легитимација на осигуреното лице и
- потврда за платен придонес за здравствено осигурување .

Пред издавањето на лекот на рецепт, фармацевтот/фармацевтскиот техничар е должен да ги спореди сите податоци од рецептот со податоците од здравствената легитимација на осигуреното лице, податоците од потврдата за платен придонес и податоците за лекот.

Фармацевтот/фармацевтскиот техничар е должен да издава лекови согласно Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот и други акти на Фондот.

Издавањето на лекот на рецепт пропишан во здравствената легитимација задолжително се заверува со печат на здравствената установа – аптека организациона единица. Доколку количината на издадениот лек е помала од пропишаната, во здравствената легитимација фармацевтот/фармацевтскиот техничар ја запишува истата.

## Член 11

Здравствената установа на осигуреното лице за акутни заболувања може да му издаде лек на рецепт во количина доволна до 8 дена, а за хроничните болести може да издаде лекови со што ќе обезбеди терапија до 30 дена.

На еден рецепт се издава само едно оригинално пакување на лекот, освен за лековите кои се издаваат на парче, односно по единица фармацевтска дозажна форма според списокот на лекови чии оригинални пакувања се делат, објавен на веб страницата на Фондот.

Рецептот за акутни заболувања важи 5 дена од денот на пропишувањето, за наркотици и опојни средства 5 дена од денот на пропишување, за хронични болести рецептниот образец важи 30 дена од датумот назначен на рецептот како датум на пропишување.

Здравствената установа е должна да издава лекови на осигурените лица, според начин и постапка од став 1, 2 и 3 на овој член, без оглед на местото на живеење, односно местото на осигурување на осигуреното лице.

## Член 12

Здравствената установа при издавањето на лекот задолжително ја наплатува утврдената партиципација од осигуреното лице, согласно Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци за здравствените услуги и лекови, освен ослободувањето од партиципација за деца со посебни потреби до 26 годишна возраст согласно Законот за здравствено осигурување и Програмите на Владата на Р.М.

Сите реализирани рецепти за кои има ослободувања од партиципација, да се достават до Фондот во посебна спецификација од фактурата, поделени по основот на ослободување од партиципација, како и да се наведе износот на пресметана, а ненаплатена партиципација.

За наплатената партиципација се издава фискална сметка.

Средствата од наплатената партиципација задолжително целосно се уплатуваат на сметката на Фондот најмалку еднаш месечно пред доставување на фактурите до Фондот.

### **Член 13**

По издавањето на лекот, фармацевтот во здравствената установа задолжително го пополнува соодветниот дел од рецептниот образец истиот го заверува со свој факсимил и потпис и печат од здравствената установа – организациона единица.

По издавањето на лекот, фармацевтскиот техничар во здравствената установа задолжително го пополнува соодветниот дел од рецептниот образец истиот го заверува со шифра и потпис на фармацевтскиот техничар, а фармацевтот го потврдува со свој факсимил и потпис и печат на здравствената установа – организациона единица.

### **Член 14**

Здравствената установа нема да издаде лек на товар на средствата на Фондот доколку:

- лекот не се наоѓа на Листата на лекови кои паѓаат на товар на средствата на Фондот и нема утврдена референтна цена;
- лекот не е пропишан на рецепт од избраниот лекар или неговата замена или лекар од дежурна служба;
- лекот не е уредно пропишан според Листата на лекови на товар на Фондот;
- рецептот не е уредно, целосно и читливо пополнет или е корегирани;
- пропишаниот лек не е уредно и целосно запишан во здравствената легитимација со датум, генеричко име на лекот, фармацевтска дозажна форма, јачина, количина, факсимил и потпис на лекарот.
- важноста на рецептот е помината.

### **Содржина на средствата кои ги плаќа Фондот**

### **Член 15**

За лековите на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот, кои се издадени од страна на здравствената установа, Фондот на здравствената установа и плаќа:

- референтна цена на пакување на лекот според Одлука на Управниот одбор за утврдување на референтни цени на лекови од Листата на лекови на товар на Фондот, и
- цената на услугата за издавање на лекот, во износ утврден со Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на здравствената услуга за обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт донесена од Управниот одбор на Фондот. Усогласувањето на износите за вкупно издадените лекови на здравствената установа со месечниот износ определен од Фондот, се врши на шест месеци.

Месечниот износ согласно член 9 став 1 на овој договор, во првите пет месеци од шестомесечјето, аптеката - организациона единица не може да го надмине повеќе од 10%. Во шестиот месец се врши порамнување до висината на вкупниот месечен износ за шестомесечјето.

### **Начин на фактурирање и плаќање**

### **Член 16**

Здравствената установа се обврзува до подрачната служба на Фондот каде што се наоѓа работната единица на приватната здравствена установа – аптека, да достави поединечни фактури за издадените лекови по подрачни служби со збирен рекапитулар. Во прилог на фактурата се доставуваат поединечни спецификации на обработените рецепти за секој издаден лек за секоја подрачна служба во која осигуреното лице е пријавено и рецептите, најдоцна во рок од 10 дена по завршување

на месецот за кој се врши фактурирање. Една спецификација содржи поединечни податоци за најмногу 500 рецепти. Во спецификациите од став 1 на овој член здравствена установа ги прикажува поединечно издадените лекови по заштитено име на лекот, шифра на лекот, утврдените референтни цени од страна на Фондот, и другите податоци. Содржината и формата на рекапитуларот, фактурите и спецификациите да бидат изработени согласно Техничкото упатство на Фондот.

Пропишаните лекови од дежурните служби, согласно Одлуката на Управен Одбор на Фондот за утврдување на лекови кои можат да ги пропишуваат лекарите во дежурната служба, треба да се доставуваат во посебна спецификација.

Со фактурата задолжително се приложуваат спецификации и рецептите со потврди за платен придонес, освен за корисниците на пензија.

За издадените лекови согласно Одлуката на Управен Одбор на Фондот за утврдување на скапи лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија кои се издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита, рецептите за овие лекови задолжително се доставуваат до Фондот во посебна фактура. Фактурираниот износ за овие рецепти не е вклучен во определениот месечен износ (квота) за определена здравствена установа аптека – организациона единица.

### **Член 17**

По истекот на месецот, здравствената установа до подрачната служба на Фондот каде што се наоѓа работната единица на здравствената установа - аптека во електронска форма доставува податоци внесени при обработка на рецептите, заедно со фактурата за издадените лекови, според Техничкото упатство од член 7 на овој договор.

Здравствената установа се обврзува да доставува прегледи и информации кои ќе бидат побарани од Фондот. Уплатената партиципација во Фондот за неисправните рецепти ќе се смета како дел од уплатена партиципација за наредниот месец или по барање на здравствената установа Фондот може да изврши повраток на тие средства.

### **Член 18**

По приемот на фактурите со прилозите, подрачната служба на Фондот во рок од 45 дена врши проверка на документацијата, после што во рок од 10 дена ја известува здравствената установа за утврдените отстапувања и недостатоци. Доколку во рок од 55 дена Фондот не достави такво известување се смета дека рецептите се прифатени. По истекот на рокот од 55 дена доколку со дополнителна контрола Фондот утврди неправилности во фактурите и рецептите, го задржува правото дополнително да постапува по истите.

Приложените рецепти за кои податоците за осигуреникот, издадениот лек, факсимилот на избраниот лекар или неговата замена или лекарот од дежурна служба не се совпаѓаат со податоците приложени во фактурата, како и за неправилности од член 14 на овој договор, истите не се земаат во предвид за плаќање.

За износот на овие неисправни рецепти за кој се намалува фактурата на здравствената установа, подрачните служби на Фондот доставуваат писмено известување со задолжување за намалување на фактурата.

Здравствената установа може да достави барање за увид во неисправните рецепти. Доколку по извршениот увид здравствената установа има забелешки, истите со приговор ги доставува до подрачната служба. По доставените забелешки постапува и одлучува раководителот на подрачната служба на Фондот.

### **Член 19**

Фондот на здравствената установа врши исплата на средствата најмногу до 120 дена од денот на приемот на фактурата.

## Други обврски на здравствената установа

### Член 20

1. Да го уплатува редовно придонесот за задолжително здравствено осигурување согласно одредбите на Законот за здравствено осигурување;
2. Да издава лекови на сите осигурени лица без дискриминација и без разлика од местото на осигурување на осигуреното лице;
3. Да ја почитува дискрецијата на податоците и информациите во врска со осигурените лица, нивниот дигнитет и интимност;
4. Да издава потврда, за наплатеното учество (партиципација) со фискална сметка
5. Да му овозможи на Фондот увид и контрола во целокупната своја документација за снабдување со лекови на осигурените лица;
6. Да ја достави на увид потребната документација заради вршење на контрола;
7. Да води евиденција за сите набавени лекови со доказ за набавката и рокот на траење;
8. Да води кадровска евиденција за вработените според законските прописи;
9. За користење на краткотрајни отсуства на дел од фармацевтскиот кадар предвидени во Законот за работни односи, потребно е задолжително водење на кадрова евиденција со издавање налог за оправдано отсуство од работа или пропусница од страна на овластеното лице на здравствената установа.
10. На видно место да истакне ознака дека има склучено договор со Фондот со форма и содржина утврдена во Образец А кој е составен дел на овој договор и да го истакне работното време на сите нејзини аптеки согласно прописите за работно време;
11. Да води евиденција согласно прописите за водењето на евиденциите во областа на здравството, и други податоци од медицински карактер потребни за анализи, информации за медицинската наука, Министерството за здравство и Фондот;
12. Да негува добри деловни односи со Фондот
13. Ефикасно и наменски да ги користи средствата добиени од Фондот;
14. На видно место за осигурениците да ја истекне Одлуката за висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствени услуги и лекови - Образец В (во делот кој се однесува за лековите), пропишан од Фондот;
15. Да ги доставува до Фондот сите потребни извештаи и информации во пишана и електронска форма во врска со имплементацијата на овој договор;
16. Да дава здравствени услуги што се во рамките на дејноста за која е регистрирана и за која има дозвола согласно Законот за здравствена заштита;
17. По барање на осигуреното лице да издава потврда за дефицитарност на лекот од Листата на лекови кои се издаваат на рецепт во примарна здравствена заштита која содржи назив на аптеката, генеричко име со одредена дозажна форма и јачина, референтна цена на лекот со ДДВ, датум и место на издавање, потпис од овластено лице и печат на здравствената установа (Образец Б). Доколку располага со бараниот лек на товар на Фондот, здравствената установа не смее да издава потврда за дефицитарност.
18. Здравствената установа е обврзана од сите лекови кои ги треба по генерика, форма и јачина според потребите на осигурениците, да обезбедува и лекови без доплата, односно да му укаже на осигуреното лице за можноста да избере лек од Листата на лекови по референтна цена за кои нема обврска да врши доплата;
19. Списокот на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот и се без доплата, здравствената установа треба да го чува на видно место со цел истиот да е достапен за осигурениците;
20. Да ги почитува и да работи согласно одредбите на Законот за здравствена заштита, Законот за здравствено осигурување, Законот за лековите и медицински помагала, Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови на рецепт, Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување, Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на здравствената услуга за



обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт, други општи акти на Фондот, како и одредбите од овој договор;

21. Да не врши издавање на лекови на товар на Фондот надвор од просториите на здравствената установа која нема склучено договор.

22. Фармацевтот/фармацевтски техничар е должен да ги пополни сите полиња во рецептниот образец кои се однесуваат во делот на издавање на лекот.

23 Нововработениот фармацевт или фармацевтски техничар смее да издава лекови на осигурените лица на товар на Фондот исклучиво по потпишување на анекс на овој договор за нов фармацевт односно фармацевтски техничар.

## **Член 21**

Фондот нема обврска за плаќање на лековите кои не се издадени од страна на здравствената установа, во случај на престанок на договорот пред истекот на рокот на важење, промена на Листата на лекови на товар на Фондот и/или промени на референтните цена на лекови (освен во рокот даден од страна на Фондот за прилагодување по настанатите промени на Листата на лекови или референтните цени), забрана за вршење на дејност, стечај или ликвидација како и сите други случаи кои можат да создадат залиха на лекови во здравствената установа.

## **Член 22**

Во случаите на оправдано отсуство од работа на носителот на дејност - фармацевт или фармацевтскиот техничар, долготрајно боледување над 21 ден, породилно отсуство, услови за остварување право на пензија, смрт на носителот на дејност, избор на функција и други случаи предвидени со Закон, здравствената установа е должна во рок од 20 дена, сметано од наредниот ден кога ќе настане случајот, да го извести Фондот за настанатиот случај и во рок од 15 дена да обезбеди негова замена.

Доколку во било кое време на важењето на овој договор се утврди дека здравствената установа немала комплетен фармацевтски тим, надоместокот за услугата за издавање на лековите од член 15 став 1 алинеја 2 на овој договор, здравствената установа е должна да ги врати добиените средства на Фондот, освен во случајот од став 1 на овој член.

Во случај кога фармацевтот/фармацевтскиот техничар е на подолготрајно боледување над 21 ден до вработување на нов фармацевт/фармацевтскиот техничар, факсимилот/шифрата се става во мирување.

Здравствената установа при промена на вработените од фармацевтскиот кадар од една организациона единица во друга е должна писмено да го извести Фондот во рок од 3 дена за настанатото прераспоредување. Примерокот од известувањето доставено до Фондот да се чува во работната единица каде е направена промената.

Краткотрајно прераспоредување на дел од тимот (од 1 до 7 дена) од една во друга организациона единица се врши со писмена наредба за времетраење на прераспоредувањето издадена од директорот на здравствената установа на денот на извршеното прераспоредување. Примерокот од писмената наредба задолжително се чува во работната единица каде е прераспореден вработениот.

## **Член 23**

Здравствената установа согласно Решението за вршење дејност издадено од Министерството за здравство - Биро за лекови, за лековите кои содржат опојни дроги, психотропни супстанции и прекурзори (наркотика), согласно член 45 од Правилникот за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените организации, треба да врши месечно потребување на истите според член 6 од овој договор, со што ќе се задоволи целосниот асортиман според Листата на лекови на товар на Фондот.

## **Обврски на Фондот**

### **Член 24**

1. Да го плаќа надоместокот за обезбедените здравствени услуги во согласност со овој договор, освен во случаите кога здравствената установа не го уплатува редовно и целосно придонесот за задолжително здравствено осигурување

за месецот за кој се исплатува надоместокот.

2. Да ги обезбеди на здравствената установа потребните информации преку нивно објавување на веб страницата на Фондот, со цел таа да ги исполни превземените обврски;
3. Да врши мониторинг (контрола) врз имплементацијата на овој Договор;
4. Да ја проверува дозволата за работа на здравствената установа односно лиценцата за работа на фармацевтот;
5. Да врши тековна проверка на критериумите врз основа на кои е склучуван договорот;
6. Подрачните служби на Фондот се обврзуваат да ги известат здравствените установи за неусогласениот износ помеѓу фактурата на здравствената установа со електронските податоци доставени до Фондот со цел корекција и усогласување на печатените со електронските податоци на фактурите
7. Да обезбеди список со име, презиме и број на факсимил на сите лекари во Република Македонија
8. Да ги спроведува прописите од областа на здравствената заштита, здравственото осигурување и овој договор;
9. Да ги даде на увид неисправните рецепти во просториите на подрачната служба.

## Член 25

На лицата опфатени со склучени меѓудржавни договори за социјално осигурување – странски осигуреници, здравствената установа им обезбедуваат здравствени услуги (издавање на лекови на рецепт) врз основа на договорен меѓудржавен двојазичен образец, врз основа на потврда за правата на користење здравствена заштита на странскиот осигуреник и членовите на неговото семејство издадена од соодветната подрачна служба или врз основа на европска картичка за здравствено осигурување (European Health Insurance Card - EHIC), доколку со таа земја Фондот има склучено посебен договор за користење на европска картичка за здравствено осигурување на територија на Република Македонија како и врз основа на сертификат доколку европската картичка е во изработка.

Здравствената установа до соодветната подрачна служба доставува посебна фактура за пружени здравствени услуги од став 1 на овој член.

Во пресметките, здравствената установа, односно фармацевтскиот тим се должни да ги наведат сите здравствени услуги (издаден лек на рецепт) кои се пружени според цените утврдени од Фондот.

## Контрола

### Член 26

Овластени лица за контрола на Фондот согласно Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување, во здравствената установа вршат контрола на:

- снабдувањето со лекови на осигурените лица;
- средствата на здравствената установа остварени од Фондот;
- евиденцијата за снабдувањето со лекови;
- примена на одредбите од Законот и подзаконските акти и другите прописи, како и контрола на спроведување на одредбите на овој договор;
- критериумите врз основа на кои е склучен овој договор;
- референтните цените на лековите

Здравствената установа се обврзува во секое време да им овозможи на овластените лица за контрола на Фондот увид и контрола во целокупното свое работење.

Постапката на доставување на приговор по извршена контрола во делот по записник/извештај, целосно е регулирана во Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување

### Член 27

Овластени лица на Фондот за вршење на мобилна и дежурна контрола вршат контрола во здравствените установи на фактичката состојба во моментот на контролата, увид и проверка на финансиската, медицинската и друга документација,

односно контрола на остварувањето на правата од задолжителното здравствено осигурување на осигурениците, контрола на евиденцијата на осигурените лице, контрола на евиденцијата за пружаните здравствени услуги, примена на медицина базирана на докази, критериуми за оценка за привремена спреченост за работа контрола на примена на одредбите од Законот за здравствено осигурување и подзаконските акти донесени врз основа на тој Закон и другите прописи, контрола на спроведување на одредбите од Договорот.

Постапката на доставување на приговор по извршена мобилна и дежурна контрола во делот по записник/извештај, целосно е регулирана во Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување.

## **Раскинување на договорот**

### **Член 28**

Овој Договор може да се раскине спогодбено во целост или делумно во делот на една организациона единица во писмена форма, согласно Законот за облигациони односи.

## **Еднострано раскинување на Договорот**

### **Член 29**

Договорот може да се раскине со писмено известување, со отказан рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување.

Фондот има право во секое време без отказан рок еднострано да го раскине Договорот со здравствената установа, во следните случаи:

1. Во случај на стечај или ликвидација на здравствената установа односно доколку и биде изречена мерка забрана за вршење на дејност;
2. Доколку го оневозможува остварувањето на правата од задолжително здравствено осигурување;
3. Доколку здравствената установа, не овозможи вршење на контрола од страна на Фондот;
4. Во случај кога друго лице од здравствената установа го користи факсимилот/шифрата на фармацевтот/фармацевтскиот техничар кој отсутува од работа по било кој основ или се утврди користење на факсимилот/шифрата од друго лице надвор од здравствената установа.
5. Доколку издава лекови со поминат рок на употреба.
6. Доколку здравствената установа не негуваат добри деловни односи со Фондот;
7. Доколку не се исполнети критериумите врз основа на кои е склучен овој договор и го прекрши критериумот за обезбеден фармацевтски тим согласно член 2 од овој договор;
8. Доколку здравствената установа, постапува спротивно на законските и подзаконските акти, односно Фондот добие известување од надлежен орган дека аптеката не работи согласно законските прописи.
9. Доколку со две последователни контроли се констатира дека здравствената установа е затворена и не издава лекови на осигурените лица

Договорот се смета дека е раскинат од денот на приемот на доставницата, како и во случаи кога двапати е направен неуспешен обид за достава.

### **Член 30**

Овој договор престанува да важи доколку на здравствената установа, нејзина организациона единица и носителот на дејност им е одземена односно не им е продолжена дозволата за вршење на дејност односно лиценцата за работа на носителот на дејност.

## Член 31

Овој договор задолжително престанува да важи доколку на фармацевтот кој е единствен носител на дејноста во здравствената установа му престане работниот однос, стекне услови за пензионирање, во случај на подолготрајно боледување над 21 ден, породилно отсуство или друго отсуство и ако здравствената установа во рокот од член 21 на овој договор не вработи нов фармацевт.

Во случаите од став 1 на овој член, Фондот има право да го раскине Договорот во целост или само во однос на една или повеќе организациони единици наведени во договорот.

Во случај на еднострано раскинување на Договорот од страна на Фондот согласно одредбите на овој договор, Фондот нема обврска да склучи Договор со здравствената установа.

### Постапка за начинот на изрекување и утврдување на висината на договорната казна

## Член 32

Договорните страни за одредени повреди на одредбите од овој договорот, се согласија за исплата на договорна казна. Износот на договорната казна, повредите за кои е определена можност за договорна казна како и рокот за исплата на договорна казна се утврдени со овој договор.

Доколку се утврдат повреди за кои е предвидено договорна казна и еднострано раскинување на договорот, се применува едностраното раскинување на Договорот на здравствената установа односно работната единица во која е утврдена повредата.

Доколку се утврдат повреди од член 33 и 34 од овој Договор, се применува договорната казна од член 33 на овој договор.

Доколку се утврдат повреди од член 35 од овој Договор кои нема да бидат отстранети по изречената опомена во рок од 8 дена, се применува договорната казна во износ од една половина од месечниот надоместок за извршена услуга за издавање на лекови на рецепт.

Висината на договорната казна од член 33, 34 и 35 се определува според износот на надоместокот за извршена услуга за издавање на лекови на рецепт од последниот месец за кој е извршена исплата.

Ако при наредна контрола на веќе казнета здравствена установа се утврди повреда на договорните одредби на истата или друга организациона единица, ќе се изрече повторно соодветна договорна казна.

Со изрекување на договорната казна за одредена повреда, истата важи за утврдени повреди до исполнувањето на договорната казна, а не се однесува за натамошниот период на важењето на договорот.

Со утврдување на договорната казна, здравствената установа се обврзува веднаш да ги отстрани утврдените повреди за кои е составен записникот од член 26 и 27 на овој договор.

Рокот за исплата на договорната казна изнесува 30 дена од денот на доставувањето на известувањето од Фондот и се врши со уплата на договорната казна на сметката на Фондот.

Доколку договорната казна не се уплати во утврдениот рок, договорот еднострано се раскинува од страна на Фондот, а обврската за договорната казна останува и се наплаќа по судски пат.

Фондот го задржува правото да одлучи дали ќе склучи договор во наредната година со здравствената установа односно работната единица која нема да ја плати изречената договорната казна од претходната година.

Доколку здравствената установа стори повреди на договорните одредби во последните три месеци од важењето на договорот склучен за 2010/2011 година, поради постоење на континуитет во работењето со Фондот, со склучување на овој договор Фондот го задржува правото еднострано да му го раскине договорот или да му изрече договорна казна, во зависност од сторената повреда.

Фондот нема да склучи нов договор со здравствената установа на која два пати и е раскинат договорот.

Изрекувањето на договорната казна не ја ослободува здравствената установа од поведување на прекршочни санкции доколку е сторен прекршок според член 84 од Законот за здравствено осигурување.

### Член 33

Договорна казна во износ од едномесечен надоместок за извршена услуга за издавање на лекови на рецепт се утврдува за следните повреди:

1. Доколку здравствената установа не издаде лекови на осигуреници согласно член 25 на овој договор;
2. Доколку здравствената установа не издаде лек на рецепт пропишан од лекар од дежурна служба, според Одлука на Управниот одбор на Фондот
3. Доколку со работата на здравствената установа се нанесе финансиска штета на Фондот;
4. Доколку придонесот за задолжителното здравствено осигурување редовно, навремено и целосно не се уплатува согласно позитивните законски прописи;
5. Доколку здравствената установа за користење на краткотрајни отсуства на фармацевтскиот тим предвидени во Законот за работни односи, не води кадрова евиденција со издавање налог за оправдано отсуство од работа или пропусница од страна на овластеното лице на здравствената установа.
6. Доколку нововработениот фармацевт/ фармацевтски техничар издава лекови на осигурените лица на Фондот пред потпишување на анекс на овој договор
7. Доколку не врши уплата на наплатената партиципација на сметката на Фондот во време и на начин согласно овој договор;
8. Наплатува партиципација спротивно на важечките прописи, не ја евидентира во компјутерската програма и не издава фискална сметка за наплатената партиципација, како и фискална сметка за наплатени средства за издаден лек со доплата;
9. Доколку не издава лекови на рецепт на осигуреници од друго место на осигурување;
10. Доколку здравствената установа континуирано не ги снабдува потребните лекови според асортиманот од Листата на лекови, освен во ситуација на исполнување на квотата;
11. Доколку пренесува и врши издавање на лекови на товар на Фондот надвор од просториите на здравствената установа организациона единица која има склучено договор;
12. Доколку здравствената установа во рок од 20 дена писмено не го извести Фондот и подрачната служба за промена на фармацевтскиот тим како и за отсуство на фармацевтите/фармацевтските техничари во случај на боледување, мирување на работниот однос според Законот за работни односи, во случај на престанок на работен однос и ако стекнал услови за остварување на право на пензија;
13. Доколку здравствената установа не води кадровска евиденција за вработените според законските прописи и ако по склучувањето на договорот се изврши промена во осигурувањето со пократко работно време на фармацевтскиот тим;
14. Доколку со контролата на доставените рецепти во подрачната служба, се утврди грешка во над 20% од вкупно контролираниот број рецепти за месецот за кој се врши контролата по завршување на постапката за извршен увид во неисправните рецепти согласно член 18 од овој Договор.

### Член 34

Договорна казна во износ од една половина од едномесечниот надоместок за извршена услуга за издавање на лекови на рецепт се утврдува за следните повреди доколку

1. Доколку здравствената установа не ги доставува бараните податоци до Фондот согласно овој Договор и во утврдениот рок;
2. Доколку во рецептниот образец фармацевтот/фармацевтскиот техничар не ги пополнува сите полиња кои се однесуваат во делот на издавањето на лекот;
3. Доколку не води уредно финансиско и материјално книговодство во согласност со законските прописи;
4. Доколку не издаде потврда за дефицитарност на лекот по барање на осигурено лице ако не располага со бараниот лек,
5. Доколку издаде потврда за дефицитарност за лек кој го има на залиха;

6. Доколку издаде лек на неправилно или некомплетно пополнет рецептен образец;
7. Доколку на осигуреното лице му се издадат лекови од Листата на лекови за акутни заболувања во количина поголема од пропишаната терапија доволна за најмногу 8 дена, а за хроничните болести во количини поголеми од пропишаната терапија доволна за најмногу 30 дена и на еден рецепт издаде повеќе од едно оригинално пакување на лекот,
8. Доколку издаде лек спротивно на одредбите од Листата на лекови на товар на Фондот, вклучително и индикациите и режимот на пропишување на лековите
9. Доколку здравствената установа од сите лекови кои ги треба според потребите на осигурениците, не обезбеди и лекови без доплата.
10. Доколку нема обезбедено или не го користи бар код читачот.
11. Доколку не го евидентира издавањето на лекот во здравствената легитимација на осигуреното лице;
12. Доколку здравствената установа, во договорениот рок, не изврши набавка или измени на компјутерската опрема и интернет поврзување;
13. Доколку здравствената установа не постапи по насоките и укажувањата на Фондот во дадениот рок по изречена опомена согласно член 35 од овој договор;
14. Доколку со контролата на доставените рецепти во подрачната служба, се утврди грешка од 10% до 20% од вкупно контролираниот број рецепти за месецот за кој се врши контролата, по завршување на постапката за извршен увид во неисправните рецепти согласно член 18 од овој Договор.
15. Доколку партиципацијата не се уплатува редовно, навремено и целосно согласно позитивните законски прописи

## **Член 35**

### **Опомена пред изрекување на договорна казна:**

1. Доколку здравствената установа на видно место нема истакнато ознака дека има склучено договор со Фондот, и нема истакнато работно време,
2. Доколку редовно не го следи од веб страницата на Фондот списокот на здравствени установи кои има склучено договор.
3. Доколку во рок од 20 дена здравствената установа писмено не го извести Фондот за било какви промени (статусни, седиште, проширување, промена на дејноста, измени на бројот на организациони единици);
4. Доколку фармацевтот/фармацевтскиот техничар не ја почитува дискрецијата на податоците и информациите во врска со осигурените лица, нивниот дигнитет и интимност;
5. Доколку на видно место не ја истакне Одлуката за висината на учеството на осигурените лица во цената на здравствените услуги и лековите;
6. Доколку до крајот на денот не се врши компјутерска обработка на рецептите за издадените лекови на товар на Фондот во истиот ден;
7. Доколку постои писмено незадоволство на осигурениците кои ги користат здравствените услуги;
8. Доколку списокот на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот и се без доплата здравствената установа не го чува на видно место со цел истиот да е достапен за осигурениците.

## **Промени на Договорот**

### **Член 36**

За секоја промена на одредбите на овој договор, договорните страни склучуваат анекс на договорот.

## Промена на прописите

### Член 37

При промена (измени и дополнувања) на прописите врз основа на кои е склучен овој договор (закони и подзаконски акти), доаѓа до промена на одредбите од Договорот, согласно извршените измени.

Доколку дојде до промена на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на здравствената услуга за обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт донесена од Управниот одбор на Фондот, надоместокот од член 15 став 1 алинеја 2 соодветно се усогласува со измената.

Доколку дојде до промена на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ќе се применуваат референтните цени на лековите утврдени со измените и дополнувањата на Одлуката.

### Член 38

Се што не е предвидено со одредбите на овој договор, важат одредбите од Законот за облигационите односи.

## Влегување во сила и важење на договорот

### Член 39

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето од двете договорени страни, а ќе се применува од 01.04.2011 до 31.03.2012 година.

## Судска надлежност

### Член 40

Споровите што ќе настанат во врска со овој договор, доколку договорните страни не ги решат спогодбено, надлежен ќе биде Основниот суд Скопје 2 Скопје.

### Член 41

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои по еден за договорната страна и подрачната служба и два примероци за Фондот.

Изготвил: \_\_\_\_\_

Контролирал: \_\_\_\_\_

Согласен: \_\_\_\_\_

Фонд за здравствено осигурување  
на Македонија, \_\_\_\_\_

Директор

М-р Маја Парнарџиева Змејкова

В.Д Директор

М-р Виолета Петровска

Директор  
\_\_\_\_\_